

ЛИСТА НА КРАТЕНКИ

| | |
|----------------------|--|
| CSI | Core set of indicators |
| CSI | Основен сет на индикатори |
| EEA ЕАЖС | European Environmental Agency Европска Агенција за животна средина |
| EEC ЕЕЗ | European Economic Community Европска економска заедница |
| EC ЕЗ | European Community Европска заедница |
| EUROSTAT ЕУРОСТАТ | Statistical Office of the European Communities Канцеларија за статистика на Европските заедници |
| OECD | Organisation for Economic Co-operation and Development Организација за економска соработка и развој |
| SDG ЦОР | Sustainable Development Goals Цели за одржлив развој |
| UNDP | United Nation Development Programme Развојна програма на Обединетите нации |
| UNECE | United Nation Economic Commission for Europe Економска комисија за Европа на Обединети Нации |
| WHO СЗО | World Health Organization Светска здравствена организација |
| WTO | World Trade Organization Светска трговска организација |
| БДП | Бруто домашен производ |
| ДПСИР | Движечки сили – Притисоци - Состојба – Импликации – Реакции |
| ЕУ | Европска Унија |
| МЖСПП | Министерство за животна средина и просторно планирање |
| МИЦЖС | Македонски информативен центар за животна средина |
| МК | Република Северна Македонија |
| НИ | Национален индикатор |
| НКД | Национална класификација на дејности |
| РЕК | Рударско-енергетски комбинат |
| УХМР | Управа за хидрометеоролошки работи |

| I СОЦИО-ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ | |
|----------------------------------|---|
| ECC | Европски систем на национални сметки |
| МАКСТАТ | Македонска статистичка база на податоци |
| II ВОЗДУХ | |
| LCP | Large combustion plant Голема согорувачка постројка |
| NERP | National emission reduction program Национална програма за редукција на емисии |
| NEAP | National environmental action plan Национален акционен план за животна средина |
| NFR | Nomenclature for reporting Номенклатура за известување |
| ISO | International Organization for Standardization Интернационална организација за стандардизација |
| CEN | European Committee for Standardization Европски комитет за стандардизација |
| CARDS | The programme of Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation (CARDS) Програма за поддршка за реконструкција, развој и стабилизација на заедниците |
| SNAP | Selected Nomenclature for Air Pollution Избрана номенклатура за загадување на воздухот |
| EMEP | European Monitoring and Evaluation Program Европска програма за мониторинг и евалуација (оценка) |
| CLRTAP | Convention on trans boundary air pollution Конвенција на UNECE за прекуграницен пренос на аерозагадувањето |
| GGI | Green growth indicators Индикатори за зелен раст |
| ГВЕ | Гранична вредност за емисија |
| SO _x | Sulfur oxides Сулфурни оксиди |
| SO ₂ | Sulfur dioxide Сулфур диоксид |
| NO _x | Nitrogen oxides Азотни оксиди |
| NO ₂ | Nitrogen dioxide Азот диоксид |
| NMVOCs | Non methane volatile organic compounds Неметански испарливи органски соединенија |
| NH ₃ | Ammonia Амонијак |
| O ₃ | Ozone Озон |
| CO | Carbon monoxide Јаглерод моноксид |
| TSP | Total suspended particulate Вкупни суспендирани честички |
| PM10 | Particulate matter with size up to 10 µm |

| | |
|------------------------------|--|
| | Цврсти честички со големина до 10 микрометри |
| PM2.5 | Particulate matter with size up to 10 µm Цврсти честички со големина до 2.5 микрометри |
| PAHs | Polycyclic aromatic hydrocarbons Полициклични ароматични јаглеводороди |
| PCBs | Polychlorine byfenils Полихлорирани бифенили |
| HCB | Hexachlorobenzene Хексахлоробензен |
| PCDD/PCDF | Polychlorinated dibenzo-p-dioxins диоксини, dibenzofurans Фурани |
| Pb | Plumbum Олово |
| Cd | Cadmium Кадмиум |
| Hg | Hydrargentum Жива |
| As | Arsenicum Арсен |
| Ni | Niccolum Никел |
| III КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ | |
| IPCC | International panel for climate change Меѓувладин панел за климатски промени |
| AFOLU | Agriculture, Forestry and Other Land Use Земјоделство, шумарство и други употреби на земјиштето |
| CCl ₄ | Јаглероден тетрахлорид |
| CDM | Механизам за чист развој |
| CFCs | Хлорфлуорјаглероди |
| CH ₄ | Метан |
| CO ₂ | Јаглерод диоксид |
| e-WAM | Extended With Additional Measures Проширено сценарио со дополнителни мерки |
| FBUR | Прв двогодишен извештај за климатски промени |
| FOD | First Order Decay Распаѓање од прв ред |
| GHG | Green House Gases Стакленички гасови |
| HCF | Хидрофлуоројаглероди |
| HCFCs | Хидрохлорофлуоројаглероди |
| HBFCs | Хидробромофлуоројаглероди |
| INDC | Националните придонеси кон климатски промени |
| N ₂ O | Азотен оксид |
| ODP | Ozone depleting potential Потенцијал на осиромашување на озонот |
| ODS | Ozone depleting substances |

| | |
|----------------------|---|
| | Супстанци кои го осиромашуваат озонот |
| SBUR | Втор двогодишен извештај за климатски промени |
| SF ₆ | Сулфур хексафлуорид |
| TBUR | Третиот двогодишен извештај за климатски промени |
| TNC | Трет национален план за климатски промени |
| UNEP | United Nation Environmental Programme Програма за животна средина на Обединетите нации |
| UNFCCC | United Nation Framework convention for Climate Change Рамковна конвенција на Обединетите нации за климатски промени |
| WAM | With Additional Measures Поамбициозно сценарио за ублажување |
| WEM | With Existing Measures Сценарио со постојни мерки |
| ИПКП | Индустриски процеси и користење на производи |
| ИЦЕОР-МАНУ | Истражувачки центар за енергија и одржлив развој Македонска академија на науки и уметност |
| IV ВОДА | |
| ENHIS | Environment and Health Information System Информативен и систем за животна средина и здравје |
| LTAA | Долгорочна годишна просечна вредност на слатководните ресурси |
| NH4+ | Амониум јон |
| NO ₃ | Нитрати |
| O ₂ | Кислород |
| OECD/ EUROSTAT | Organisation for Economic Co-operation and Development / Statistical Office of the European Communities Организација за економска соработка и развој/ Канцеларија за статистика на Европската заедница |
| SOER COEP | European environment – State and Outlook Состојба и перспективи – Европска животна средина |
| totABS | Средно годишната вредност на вкупната апстракција на вода за сите намени |
| WEI | Water exploitation Index Индекс на експлоатација на водата |
| WISE-SoE | Water Information System for Europe – State of the Environment Информационен систем за води на Европа – Состојба за животната средина |
| БПК | Биолошка потрошувачка на кислород |
| ИСКЗ | Индустриско спречување и контрола на загадувањето |
| ЈП | Јавно претпријатие |
| РДВ | Рамковна директива за води |
| СФРЈ | Социјалистичка Федеративна Република Југославија |
| ХБЗ | Хидробиолошки завод |
| ХПК | Хемиска потрошувачка на кислород |
| ЦЗ | Центар за јавно здравје |
| V ПОЧВА | |
| CARDS | Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation |
| CORINE Land Cover | Coordination of information on the environment Координација на информации за животната средина |

| | |
|-------------------------|--|
| EIONET | European Environment Information and Observation Network Европска информациона и набљудувачка мрежа за животна средина |
| GLASOD | Global Assessment of Soil Degradation Глобалната проценка на деградација на почвата |
| JRC | Joint Research Centre Центар за заеднички истражувања |
| PESERA | Pan-European Soil Erosion Risk Assessment Пан–европскиот модел за проценка на ризикот за ерозија |
| VI ПРИРОДА | |
| AEWA | Agreement on the Conservation of African – Euroasian Migratory Waterbirds Договор за зачувување на Африканско – Евроазиски миграторни водни птици |
| DGE | Directorate – General for Environment Генерален директорат за животна средина |
| EUROBATS | Agreement on the Conservation of the Population of Bats Договор за зачувување на популацијата на лилјаци |
| FAO ФАО | Food and Agriculture Organisation Организација за храна и земјоделство |
| IUCN | Светска унија за зачувување на природата |
| SAC | Special areas of conservation Посебни подрачја на зачувување |
| SDF | Standard Data Formular Стандарден формулар за податоци |
| SPA | Special protected areas Посебни заштитени подрачја |
| UNEP/CBD | United Nation Environment Programme/Convention on Biological Diversity Програма за животна средина на Обединети Нации/ Конвенција за биодиверзитет |
| UNEP/CMS | United Nation Environment Programme/Convention of Conservation of Migratory Species of Wild Animals Програма за животна средина на Обединети Нации/ Конвенција за зачувување на миграторни видови на диви животни |
| UNESCO УНЕСКО | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Организација за образование, наука и култура на Обединетите нации |
| ГИС | Геоинформационски систем |
| ЗП | Заштитен предел |
| НП | Национален парк |
| НЦСА | Национална самооценка на капацитетите |
| ПА | Повеќенаменско подрачје |
| ПП | Парк на природата |
| РМ | Република Македонија |
| СП | Споменик на природата |
| VII ЗЕМЈОДЕЛСТВО | |
| NO ₂ | Азотни оксиди |
| VIII ШУМАРСТВО | |
| FAO | Food and Agriculture Organization Организација за храна и земјоделие |
| FRA | Global Forest Resources Assessment Оценка на глобални шумски ресурси |

| | |
|-----------------------|---|
| IX ОТПАД | |
| БА | Батерии |
| ЕЕО | Електрична и електронска опрема |
| ОБА | Отпад од батерии |
| ОЕЕО | Отпад од електрична и електронска опрема |
| X ДОМАЌИНСТВА | |
| АПУЖ | Анкета на приходи за услови за живеење |
| XI ЕНЕРГИЈА | |
| ECE/UN | Economic commission of Europe/United Nation Економска комисија на Европа/Обединети Нации |
| IEA/OECD | International Energy Agency/Organization for Economic co-operation and Development Интернационална Агенција за енергија/Организација за економска соработка и развој |
| ОИЕ | Обновливи извори на енергија |
| XII ТРАНСПОРТ | |
| ECMT | European Conference of the Ministers of Transport Европска конференција на министри за транспорт |
| DG TREN | Directorate-General for Transport and Energy Генерален директорат за транспорт и животна средина |
| SDG | Sustainable Development Goals Цели за одржлив развој |
| TEN-T | Trans-European Transport Network Транс-европска транспортна мрежа |
| UIC | L'Union Internationale des Chemins Меѓународна заедница на железници |
| XIII ЗДРАВСТВО | |
| CRFs | Concentration-response functions Функции на концентрации-одговор |
| HRAPIE | Health Risks of Air Pollution in Europe Здравствени ризици од аерозагадување во Европа |
| PM ₁₀ | Particulate matter ₁₀ Суспендирани честички ₁₀ |
| SO ₂ | Сулфурдиоксид |
| ЗС | Државен завод за статистика |
| ИЈЗ РСМ | Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија |
| ОН | Обединети нации |
| XIV БУЧАВА | |
| ЛДВН | Индикатор за вкупна изложеност на бучава (целодневна бучава) во животната средина |
| Лд | Индикатор за бучава преку ден во животната средина |
| Лв | Индикатор за бучава во текот на вечерта во животната средина |
| Лн (Ln) | Индикатор за бучава преку ноќ во животната средина во животната средина |
| LAmax | Индикатор за максимално ниво на бучава |
| ГВ | Граница вредност |

| XV ТУРИЗАМ | |
|---|--|
| СГСР | Севкупна годишна стапка на раст |
| XVI ЕКОНОМИЈА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА | |
| CO2 | Јаглерод диоксид |
| DEU | Домашно екстрагирани ресурси |
| DMC | Domestic material consumption |
| ДПМ | Домашна потрошувачка на материјали |
| ЈП | Јавно претпријатие |
| МФС-ЕН | Материјални фиксни средства со еколошка намена |
| НФС-ЕН | Нематеријални фиксни средства со еколошка намена |
| СУТ | Употреба на услуги и стоки |
| XVII ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЛИТИКИ | |
| ПС | Пречистителни станици |

ЛИСТА НА ЕДИНИЦИ

| | |
|-----------------|------------------------------|
| % | Процент |
| °C | Целзиусов степен |
| µg | Микрограм |
| cm | Сантиметар |
| dB(A) | Децибел |
| g I-TEQ | Грами на токсичен еквивалент |
| GWh | Гигават час |
| ha | Хектар |
| ha | Хектар |
| hm ³ | Хектометар кубен |
| kg | Килограм |
| kgN | Килограм азот |
| kgoe | Килограми еквивалент |
| km ² | Километар квадратен |
| kt | Килотон |
| ktoe | Килотони еквивалент |
| l | Литар |
| m | Метар |
| m ² | Метар квадратен |
| m ³ | Метар кубен |
| mg | Милиграмм |
| ml | Милилитар |
| mm | Милиметар |
| mSV | Милисиверт |
| pH | Потенцијал на водород |
| pkm | Патник-километар |
| t | Тон |
| tkm | Тон-километар |
| MT | Метрички тон |